



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на НРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Собота, 9 јуни 1962

Скопје

Број 17

Год. XVIII

Претплатата за 1962 год. изнесува 1.800 дин. Овој број чини 32 дин. Жиро сметка бр.сј 802—11/1—698.

59.

Народното собрание на Народна Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор одржана на 30 мај 1962 година, врз основа на материјалите во врска со остварувањето правата на граѓаните и законитоста на актите на народните одбори и на основа претресот на тој материјал, ја донесе следната

### ПРЕПОРАКА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НЕЗАКОНИТОСТИТЕ ВО РАБОТАТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА ВО ОСТВАРУВАЊЕТО ПРАВАТА НА ГРАЃАНИТЕ

Со развитокот на социјалистичката демократија нашите граѓани добиваат сè поистакнати места во нашиот општествен поредок, а со тоа посебно значење доби и остварувањето правата на граѓаните.

Со воведувањето и натамошното изградување на комуналниот систем настанаа крупни промени во локалните органи, нивните функции и надлежностите. Создадени се и услови за нови односи на управата спрема граѓаните, а во областа на стопанството и јавните и општествените служби и нови односи во производството и распределбата на доходот. Динамичниот општествен развиток создаде многубројни нови надлежности и функции на народните одбори на општините и нивните управни органи, што од своја страна бараше народните одбори и нивните управни органи постојано да се зајакнуваат со способен стручен кадар, како услов за ефикасно и законито работење и остварување правата на граѓаните. Сè ова бараше да се обезбеди таков механизам во комуналниот систем, кој ќе обезбеди работењето на органите во остварувањето правата и обврските на граѓаните да бидат законити. Во ова се постигнати добри резултати. Меѓутоа, иако со зајакнувањето на органите и стручното оспособување на службениците се постигнати добри резултати во нивната работа по прашањата од областа на правата и обврските на граѓаните и макаршто се помалубројни повредите на тие права, сè уште се среќаваат во работата на органите повреди на правата на граѓаните. Во некои општини и околии недостигот од способни стручни кадри, средства и други тешкотии го забавуваат овој развиток. Како пречка во тоа се јавува и нерамномерниот распоред на стручните кадри.

И покрај тоа што повисоките органи укажуваат на констатираните незаконитости во работата на поедини органи, не се преземени мерки за отстранување незаконитостите ниту мерки за земање

на одговорност службениците и политичките функционери.

Врз основа на претресените материјали и со цел за отстранување незаконитостите во работата на органите на управата и во прописите на народните одбори во врска со остварувањето правата на граѓаните, констатациите и претресот по истите на основа член 21 став 3 од Уставниот закон Народното собрание на Народна Република Македонија на Триесеттата седница на Републичкиот собор

### ПРЕПОРАЧУВА

1. Народните одбори да посветат непосредна грижа на отстранувањето причините за незаконитостите во работата на нивните органи на управата, како и да преземат поенергични мерки за отстранување повредите на прописите воопшто, а особено во станбените и имотноправните односи на граѓаните (експропријација, арондација, промени во катастарот и сл.).

Народните одбори да посветат постојана грижа за ефикасно, благовремено и експедитивно работење на органите на управата и да преземаат мерки за оневозможување појави на бирократизам, самоволие, давање привилегии и други негативности. За оваа цел е неопходно:

— да се зајакнува надзорот на советите на народните одбори над работата на органите на управата;

— постојано и систематски да се зајакнува грижата на претседателите на народните одбори за спроведување политиката содржана во законите и другите прописи и за извршување прописите и заклучоците на народните одбори и нивните совети, како и за извршување општиот надзор над работата на органите на управата во поглед спроведувањето на оваа политика и извршувањето на прописите;

— да се зајакне грижата на секретарите на народните одбори за законито, благовремено и експедитивно работење на управата, како и остварувањето на неговиот надзор над законитоста на работата на органите на управата.

2. Извршниот совет да обезбеди постојан и систематски увид во работата на републичките органи на управата со цел да се отстранат појавите на незаконитости.

3. Народните одбори да ја засилат грижата за подобрување односот на службениците кон граѓаните и да се олесни остварувањето на нивните врз закон засновани права.

4. Со цел да се олесни остварувањето и заштитата правата на граѓаните, народните одбори на општините, во кои не се образувани служби за правна помош, да преземат мерки истите да се образуваат.

5. Претседателите на народните одбори на општините да обезбедат почесто претресување работата на управата пред собирите на избирачи, а одборниците редовно да ги изнесуваат на седница на одборот мислењата, предлозите и забелешките на избирачите во врска со остварувањето правата на граѓаните.

6. Јакнењето самостојноста на службениците во остварувањето функциите на управата, да биде постојана грижа на претседателите, потпретседателите и секретарите на народните одбори, како и на претседателите на советите, при што треба да се отстрануваат сите странични влијанија во решавањето на индивидуалните предмети.

7. Засилувањето одговорноста на службениците, особено раководните и на управата во целина, да биде предмет на систематска грижа на народните одбори и прекршителите да се земат на одговорност.

8. Народните одбори, Извршниот совет и републичките матични органи да ги продолжат настојувањата за подобрување персоналната структура на управата на народните одбори со назначување на стручни и квалитетни службеници, како и со подигање стручната спрема на постојните службеници што имаат услови за тоа. Исто така да се настојува да се изградува таков етички однос помеѓу управата и граѓаните, кој одговара на нашите социјалистички општествени односи.

9. Народните одбори да обезбедат благоврмено и ефикасно извршување на судските одлуки, чие извршување е ставено во нивна надлежност, како и на конечните и извршните управни акти.

10. Народните одбори и републичките совети и органи на управата да остваруваат потесна и непосредна соработка со општествено-политичките организации со цел да се обезбеди поефикасна заштита во остварувањето правата на граѓаните.

11. Народните одбори да ги изнесуваат пред собирите на избирачи за претресување и давање мислења нацртите од поважните акти од својата надлежност со кои се одредуваат права и обврски на граѓаните. Исто така, Извршниот совет за поважните такви акти претходно да бара мислење од народните одбори, усвоено на нивни седници, како и од соодветните заинтересирани општествено-политички организации и органи.

12. Народните одбори благовремено да ги објавуваат прописите што ги донесуваат и истите да не влегуваат во сила пред нивното објавување, како и да се објавуваат и актите со кои се поништуваат или укинуваат нивните прописи.

13. Во народните одбори на околиците постојните служби, што ја следат законитоста на актите на народните одбори на општините, редовно и на време да укажуваат на незаконитостите и на општинските органи на управата да им даваат стручна помош при изготвување предлози на акти, со цел за нивното усогласување со законите и другите прописи. Таму каде не постојат такви служби, тие да се образуваат.

Народните одбори на околиците, покрај укажувањето што го вршат органите на управата, да ги користат и законските овластувања за да се спречи дејството на незаконитите акти на народните одбори на општините со нивно запирање, укинување или поништување.

14. Извршниот совет, покрај укажувањето на незаконитостите во актите на народните одбори, што го вршат републичките органи на управата, да ги користи законските овластувања за поништување и укинување на незаконитите акти на народните одбори на околиците.

Републичките органи на управата да им даваат помош на органите на народните одбори при изготвувањето на нормативните акти со цел да се усогласат со законите и другите прописи.

15. Народните одбори на општините да обезбедат остварување надзор над законитоста на нормативните акти на стопанските организации и самостојните установи, како и да преземаат соодветни мерки за отстранување на незаконитостите во нив.

16. Надлежните републички органи на управата да им укажуваат на народните одбори помош во стручното издигнување и оспособување на службениците што работат на изготвување нацрти на нормативни акти.

17. Извршниот совет и народните одбори да ја претресат оваа препорака на свои седници и да донесат соодветни одлуки и заклучоци за нејзиното спроведување.

**Народно собрание  
на Народна Република Македонија**

Број 0102-146

30 мај 1962 година

Скопје

Претседател  
на Републичкиот собор, **Киро Георгиевски, с. р.**

Претседател  
на Народното собрание,  
**Лазар Колишевски, с. р.**

✓60.

На основа член 83 став 2 од Законот за државната управа („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 13/56 и 44/57) во врска со точката 1 од Препораката за мерките за унапредување и безбедност на сообраќајот на јавните патишта („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 28/60), Извршниот совет донесува

**УРЕДБА  
ЗА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА  
СООБРАЌАЈОТ НА ЈАВНИТЕ  
ПАТИШТА**

Член 1

Се основа Совет за безбедност на сообраќајот на патиштата (во натамошниот текст Совет), како стручен совет на Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ.

Член 2

Советот ги врши следните работи:

1) разгледува прашања од областа на унапредувањето безбедноста и уредувањето на сообраќајот на јавните патишта и на Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ му дава

мислења и предлози за мерките за унапредување, уредување и засилување безбедноста на сообраќајот; ✓ 61.

2) дава мислење за нацртите на закони и други прописи од областа на безбедноста на сообраќајот на јавните патишта и укажува на потребата од донесување на такви закони и прописи;

3) дава мислење и предлози во врска со унапредувањето на сообраќајно-воспитната работа и за спроведувањето на воспитните акции за поголема безбедност во сообраќајот на јавните патишта.

#### Член 3

Советот го сочинуваат претседател и одреден број членови, кои од редот на заинтересираните државни органи, установи, организации и истакнати стручњаци за прашања од областа на сообраќајот на јавните патишта, ги именува Извршниот совет по предлог од Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ.

#### Член 4

Седниците на Советот ги подготвува, свикува и на нив претседава претседателот на Советот.

Во случај на спреченост, претседателот на Советот го заменува член на Советот што ќе го определи Советот.

#### Член 5

На седницата на Советот можат да се повикуваат и претставници на републички органи, установи и организации, кога на дневен ред се ставени прашања од интерес за тие органи, установи, односно организации.

#### Член 6

Материјалите за седниците на Советот ги подготвува и административните и стручните работи за Советот ги врши Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ.

#### Член 7

Средства за работа на Советот се обезбедуваат во пресметката на Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ.

#### Член 8

Советот донесува свој деловник во согласност со Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ.

#### Член 9

За спроведувањето на оваа уредба ќе се грижи Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ.

#### Член 10

Оваа уредба влегува во сила со денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09-939/1

15 мај 1962 година

Скопје

#### ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,

Претседател,

Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р.

На основа член 48 став 1 од Основниот закон за заштита од пожар („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 18/56), Извршниот совет донесува

## УРЕДБА ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАР НА СТРМНИТЕ ПОСЕВИ И СТОЧНАТА ХРАНА

### I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

#### Член 1

Со цел да се заштитат од пожар стрмните посеви, сточната храна, жетвата и вршидбата со оваа уредба се одредуваат мерки за отстранување причините за пожар, како и за гасењето на пожар (мерки за заштита од пожар).

#### Член 2

Граѓаните, општествените, стопанските и здружните организации и државните органи се должни да ги применуваат мерките за заштита од пожар предвидени со оваа уредба.

Непосреден надзор над извршувањето на мерките за заштита од пожар врши органот на управата надлежен за внатрешни работи на народниот одбор на општината.

Општ надзор над извршувањето на мерките за заштита од пожар, како и на задачите од претходниот став, врши Државниот секретаријат за внатрешни работи на Народна Република Македонија.

#### Член 3

Народниот одбор на општината може да одреди и други мерки за обезбедување од пожар на стрмните посеви, сточната храна, жетвата и вршидбата.

### II. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАР

#### Член 4

Во нивите посеани со стрмни посеви како и во просторот во нивна непосредна близина во времето од созревањето на посевите до нивното собирање од нивите и гумната не смее да се пали отворен огон.

Под палење на створен огон во смисла на одредбата од претходниот став се подразбира палење на огон надвор од згради, работилници, колиби и други затворени односно покриени простории во нивите засеани со стрмни посеви, како и во просторот оддалечен 100 метра од нив односно од гумната.

#### Член 5

Сопствениците односно корисниците на површини засејани со стрмни посеви поголеми од 10 ха пред отпочнување на жетвата должни се да ги обезбедат посевите со заштитни појаси.

Под заштитен појас во смисла на претходниот став се подразбира пожневање и изорување на појас од земјишната површина во ширина од најмалку 5 метра.

#### Член 6

На нивите што се наоѓаат покрај објекти со зголемена опасност од пожар (железничка линија, главен пат, шума или згради во кои се пали огон)

жетвата ќе се обави веднаш по узревањето на посевите.

Сопствениците односно корисниците на овие ниви должни се да ги обезбедат посевите со заштитни појаси (член 5) во времето од нивното созревање до собирањето на жетвата.

#### Член 7

Ливадите и другите површини засејани со фуражни култури што се наоѓаат покрај железничките линии сопствениците, односно корисниците должни да ги окосат пред да биде исушена тревата или другата фуражна култура. Веднаш по просушувањето таа ќе се пренесе на оддалеченост од најмалку 100 метра од железничката линија.

#### Член 8

При пренесувањето на жетвата со моторни возила и при обавување на вршидбата со употреба на механизација сопствениците односно корисниците на моторните возила односно механизација се должни да ги преземаат соодветните пожаропретпазни мерки.

#### Член 9

Ноќна вршидба со електрично осветление или гасна лампа може да се врши само ако електричното осветление е уредно односно ако гасната лампа е заштитена со мрежа.

#### Член 10

Гумната на земјоделските стопанства како и тие на кои се обавува поголема групна вршидба или вршидба со вршачка по правило ќе се обезбедат со рачна или моторна пумпа, потребна спрема и вода (базен, резервоар, бунар, цистерни, буриња или сл.) за гасење на пожар.

За ракување на пумпите и останатата опрема се определуваат стручно оспособени лица.

#### Член 11

При вршидбата на гумната од претходниот член, однапред се изготвува конкретен план за гасење на пожар. Планот особено содржи:

- распоред на лицата што работат на гумното,
- место за евакуација на машините, житото, снопјето и другите материјали на гумното и
- начинот на кој ќе се употребат средствата за гасење.

Секое поголемо гумно има одреден знак за узбуна со кој благовремено ќе се запознаат сите лица што работат на гумното.

Одговорното лице на гумното секој ден ја проверува исправноста на средствата за гасење на пожар.

#### Член 12

Во случај на пожар веднаш се сопираат машините, се постапува според планот за евакуација од претходниот член и по најбрз пат се известува најблиската противпожарна единица и станицата на Народната милиција.

#### Член 13

Сточната храна по правило се сместува надвор од населено место.

Копи и стогови со сточна храна можат да се сместуваат и во населени места, вон зградите за живеење ако не се поврзани со нив и се преземени соодветни превентивни мерки, за обезбедување и за гасење на пожар.

Во затворени простории на земјоделски и други стопанства наменети за стока и сточна храна, сточната храна може да се чува спрема потребите под услов да не се поврзани со други згради и да се отстранети сите опасности од пожар.

### III. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

#### Член 14

Со парична казна од 1.000 до 20.000 динари или со казна затвор до 30 (триесет) дена ќе се казни за прекршок физичко лице кое:

1. во времето од созревањето на посевите до нивното прибирање од нивите, пали отворен огон во нивите и засеани со стрмни посеви или во непосредна близина на гумната (чл. 4);

2. не направи заштитен појас (член 5 и 6 став 2);

3. не го обави жнеењето на посевите односно косењето на тревата и другите култури на време или не ги оддалечи од железничката линија (член 6 став 1 и член 7);

4. при пренесувањето на жетвата со моторни возила или при вршењето со употреба на механизација ќе постапува спротивно на пропишаните пожаропретпазни мерки (член 7);

5. обавува вршидба ноќно време со непрописно осветление (член 9);

6. обавува вршидба на гумна без да обезбеди уреди и средства за гасење на пожар (член 10 став 1);

7. сместува сточна храна спротивно на член 13;

8. во случај на пожар на гумното не го забрани сопирањето на машините или нема да постапи според планот за евакуација (член 12).

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 10.000 до 200.000 динари стопанската и општествената организација.

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во стопанската и општествената организација со парична казна од 1.000 до 20.000 динари.

Административно-казнената постапка во прв степен ја води општинскиот судија за прекршоци.

### IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

#### Член 15

Државниот секретаријат за внатрешни работи во согласност со Секретаријатот за земјоделие и шумарство ќе донесе поблиски прописи за извршување на оваа уредба.

#### Член 16

Со влегување во сила на оваа уредба престанува да важи Правилникот за извршување на Наредбата за заштита на посевите од пожар („Службен весник на НРМ“, бр. 20/50).

#### Член 17

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09-837/1

23 април 1962 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,

Претседател,

Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р.

62.

На основа член 13 став 1 од Законот за организацијата на научната работа („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 34/57), Извршниот совет донесува

**УРЕДБА  
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ СО РАБОТА НА  
ИНСТИТУТОТ ЗА ТУБЕРКУЛОЗА КАКО  
НАУЧНА УСТАНОВА**

## Член 1

Институтот за туберкулоза, прогласен со решение на Извршниот совет ИС бр. 51 од 8 февруари 1956 година („Службен весник на НРМ“ бр. 6/56 г.) како установа со самостојно финансирање, продолжува со работа како научна установа според прописите за научните установи под име: Институт за туберкулоза (во понатамошен текст: Институт).

Седиштето на Институтот е во Скопје.

## Член 2

Задача на Институтот е по пат на научни методи и поставки да работи на истражување, проучување и решавање на сите прашања од областа на заболувањата од туберкулоза, да пронаоѓа можности и облици за примена на научните резултати и откритија во практиката како и да работи на спречување и лекување на туберкулозата.

## Член 3

Со Институтот управува совет и директор.

Органите на управувањето работат во делокругот и на начинот одреден со прописите за научните установи.

## Член 4

Во Советот на Институтот одредуваат свои претставници: Советот за народно здравје на НРМ, Медицинскиот факултет на Универзитетот во Скопје и Друштвото на лекарите на НРМ.

## Член 5

Извршниот совет ги врши спрема Институтот правата и обврските што со прописите за научните установи се предвидени за основач на научна установа.

## Член 6

До изборот на Совет на Институтот, според правилата на Институтот, работите на советот ќе ги врши привремениот совет од 9 члена, од кои една третина именува Извршниот совет, една третина избира колективот на научните работници на Институтот, а по еден член одредуваат: Советот за народно здравје на НРМ, Медицинскиот факултет на Универзитетот во Скопје и Друштвото на лекарите на НРМ.

## Член 7

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09-790/1

23 април 1962 година

Скопје

**ИЗВРШЕН СОВЕТ**

Секретар, Претседател,  
Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р.

63.

На основа член 5 во врска со член 47 од Уредбата за патни надоместоци и другите трошоци на јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 9/60, 16/61, 24/61 и 16/62), Извршниот совет донесува

**ОДЛУКА  
ЗА ИЗНОСОТ НА ДНЕВНИЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕНИ  
ПАТУВАЊА НА ЈАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ**

I. Висината на дневниците за службени патувања на службениците на републичките органи изнесува

1. За службеници распоредени до XI платен разред заклучно и техничкиот персонал — 2.000 динари.

2. За службениците распоредени од X платен разред нагоре и техничкиот персонал со спрема на висококвалификуван работник 2.500 динари.

3. За службениците на кои платата се утврдува според прописите од член 163 став 2 од Законот за јавните службеници (државните секретари и државните потсекретари), претседателот на Врховниот суд и Јавниот обвинител на НРМ, секретарите на републичките совети и директорот на Заводот за статистика — 3.000 динари.

II. Со денот на применувањето на оваа одлука престанува да важи точка I од Одлуката за износот на дневници на службени патувања, надоместок за одвоен живот и километража („Службен весник на НРМ“ бр. 11/60).

III. Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија, а ќе се применува од 1-V-1962 година.

Бр. 09-1153/1

15 мај 1962 година

Скопје

**ИЗВРШЕН СОВЕТ**

Секретар, Претседател,  
Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р.

64.

На основа член 25 од Законот за ловот („Службен весник на НРМ“ бр. 23/59), Извршниот совет донесува

**ОДЛУКА  
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ПАРИЧНА НАГРАДА ЗА  
УНИШТУВАЊЕ НА ВОЛЦИ И ЛИСИЦИ**

I. Се одредува парична награда за уништување на волци и лисици и тоа:

1. за волк (волчица)	15.000 дин.
2. за волче во легло	12.000 дин.
3. за лисица	1.000 дин.

II. Исплатата на паричната награда од претходната точка ја врши Секретаријатот за земјоделство и шумарство на Извршниот совет.

Органот од претходниот став ја пропишува постапката и начинот на исплата на парична награда за уништување на волци и лисици.

III. Сваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09-900/1

15 мај 1962 година

Скопје

**ИЗВРШЕН СОВЕТ**

Секретар,

Претседател,

Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р.

65.

На основа член 2 од Основната уредба за установите со самостојно финансирање („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 51/53), Извршниот совет донесува

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА  
ОСНОВАЊЕ ГЛАВНА ВЕТЕРИНАРНА  
БОЛНИЦА**

1. Во точка 2 од Решението за оснивање Главна ветеринарна болница („Службен весник на НРМ“ бр. 2/56) после точка е) се додава нова точка ж), која гласи:

„ж) да презема превентивни мерки против разните, паразитните и одгледувачките болести“.

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09-603/1

23 април 1962 година

Скопје

**ИЗВРШЕН СОВЕТ**

Секретар,

Претседател,

Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р.

66.

На основа член 19 од Законот за музејските установи („Службен весник на НРМ“ бр. 42/60), Советот за култура на НРМ донесува

**П РА В И Л Н И К  
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ОСНОВАЊЕ МУЗЕЈСКИ  
УСТАНОВИ**

**Член 1**

Музејска установа може да се основа ако се исполнети условите предвидени со одредбите од Законот за музејските установи и овој правилник.

**Член 2**

Музејската установа треба да има музејски материјал што по своето значење и обем претставува основен музејски фонд нужен за остварување на задачите на музејската установа.

**Член 3**

Музејската установа треба да има зграда односно соодветни простории, и тоа:

а) соодветен изложбен простор за секоја збирка;  
б) погодни простории за депои (систематски збирки); и

в) соодветни простории за нормално одвивање на стручната работа на музејската установа, како и на педагошката служба (во музејска установа во која се предвидува постоење на таква служба).

**Член 4**

Музејската установа треба да има потребен број на стручен персонал, и тоа:

1) музеите и галериите:

а) кустос за секој оддел односно збирка;

б) конзерватор или препаратор; и

в) музејски педагог односно водич (во поголем музеј односно галерија).

2) самостојните музејски збирки:

а) кустос и

б) конзерватор или препаратор.

3) самостојните галериски збирки:

а) кустос.

**Член 5**

Музејската установа треба да има разработени тематски програми.

**Член 6**

Разработените тематски програми ги содржат следните елементи, и тоа на:

1) музеите и галериите:

а) областите што ќе се проучуваат во музејот односно галеријата;

б) подрачјето односно територијата на која ќе делува музејот односно галеријата;

в) стручно-теоретска документација за собирање материјали и поставување тематски изложби и

г) оквирни планови за тематските изложби.

2) самостојните музејски збирки:

а) подрачјето односно територијата на која ќе делува збирката;

б) стручно-теоретска документација за собирање материјали и поставување тематски изложби и

в) оквирни планови за тематските изложби.

3) самостојните галериски збирки:

а) стручно-теоретска документација за собирање материјали и поставување тематски изложби и

б) оквирни планови за тематските изложби.

**Член 7**

На музејската установа треба да се обезбедени финансиски средства нужни за непречена и трајна работа.

**Член 8**

Музејска установа може да започне со работа кога органот на управата надлежен за работите на културата на народниот одбор на општината на чие подрачје ќе биде седиштето на музејската установа утврди дека се исполнети пропишаните услови, по претходно прибавено мислење од посебна стручна комисија.

**Член 9**

Посебната стручна комисија се состои од 5 членови на што ги именува органот од претходниот член од редот на истакнати културни, просветни, научни и други општествени работници.

Два члена на комисијата се именуваат од редот на лицата што ќе ги одреди Советот за култура на НРМ според видот на музејската установа што се основа.

## Член 10

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

## СОВЕТ ЗА КУЛТУРА НА НРМ

Број 10-1368  
25. X. 1961 година  
Скопје

За претседател,  
**Митко Зафировски, с. р.**

## 67.

На основа чл. 34 и 35 од Законот за кредитните и други банкарски работи („Сл. лист на ФНРЈ“ бр. 10/61) и Одлуката за условите под кои ќе се даваат кредитите од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд наменети за шумарство („Службен весник на НРМ“ бр. 15/62), Стопанската банка на НР Македонија распишува

## I К О Н К У Р С

**ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТИ ОД СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ВО 1962 ГОДИНА ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ШУМСКИ КОМУНИКАЦИИ, ЗА ПОДИГАЊЕ ПЛАНТАЖИ ОД ТОПОЛИ, ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ШУМИ И ЗА ОПРЕМА**

I. Стопанската банка на НР Македонија во 1962 година ќе одобрува кредити од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд, и тоа:

1. За изградба и реконструкција на шумски комуникации;
2. За подигање на плантажи од тополи;
3. За конверзија на шуми;
4. За набавка на опрема.

Одобрените кредити може да се користат само за целта за којашто се одобрени.

II. Право на учество во овој конкурс имаат политичко-територијални единици, шумско-стопански организации и установи.

III. Барањето за кредит мора да ги содржи сите податоци одредени со чл. 40 од Законот за кредитните и други банкарски работи и Одлуката за условите под кои ќе се одобруваат кредити од Републичкиот инвестиционен фонд во 1962 година за шумарството, а се поднесува на посебни образци (обр. ПБ бр. 341) што можат да се добијат во комуналните банки.

IV. Кредитобарателите се должни да обезбедат сопствено учество во трошоците на инвестицијата, кое не може да биде помало од 10% од износот на кредитот.

V. Кредитобарателот е должен со барањето за кредит да поднесе:

1. инвестиционен елаборат;
2. гаранција; и
3. доказ од комуналната банка дека се обезбедени средства за понуденото учество во трошоците на инвестицијата и средствата за гарантен износ — 5% од износот на кредитот.

VI. Инвестициониот елаборат, што се поднесува со барањето за кредит, треба да биде изработен по постојните прописи и да содржи:

1. Инвестициона програма изработена според Основниот закон за изградба на инвестиционите објекти („Сл. лист на ФНРЈ“ бр. 45/61) и извод од записникот за седницата на работничкиот совет односно задружниот совет на која е донесена инвестиционата програма, ако инвеститорот е стопанска организација, или извод од записникот за седницата на највисокиот орган на управување за другите општествени правни лица — ако инвеститорот е некое од тие лица, односно извод од записникот за седницата на основачот или на органот што основачот ќе го одреди ако инвеститорот е претпријатие во изградба.

2. Инвестициона техничка документација за секој инвестиционен објект (проект за технолошкиот процес, проект за градежниот дел на објектот, проект на инвестицијата и други проекти) за чија изградба односно реконструкција се бара кредит, изработена според одредбите на Основниот закон за изградба на инвестиционите објекти.

Предметот мора да биде изработен по сите позиции на шумските, градежните и другите работи од кои може да се види како се дошло до поедини количини на работите во поедини позиции од предмерот.

Претметката мора да биде изработена по сите позиции на предмерот врз основа на поединечните цени од 1962 година, и да е подкрепена со анализа на цените на главните позиции во претметката и со список на цените на основните инвестициони материјали.

3. Список на сите градежни објекти со означување вкупната вредност за секој објект.

4. Спецификација на опремата, со означување на главните карактеристики и цената на секоја позиција, како и транспортните прописи на опремата.

5. Спецификација на другите трошоци (кадри, проектирање, истражни работи, надзор и слично), со образложение за секоја ставка.

6. Скица на земјиштето во размер 1 : 10.000.

VII. Најниската лихвена норма која треба да се понуди при пријавувањето на барањето е 3%.

Рокот за отплата на кредитот не може да биде подолг од 25 години за изградба и реконструкција на шумски комуникации, од 13 години за подигање плантажи од тополи, од 40 години за конверзија на шуми и од 10 години за набавка на опрема.

Отплатата на кредитот ќе започнува:

- за шумските комуникации и опремата по искористувањето на кредитот;
- за тополовите насади, 12 години по искористувањето на кредитот и
- за конверзија на шумите по 15 години од извршувањето на работите.

VIII. Гаранциите за кредитите ги даваат на родните одбори.

IX. Првенство за добивање на кредити по овој конкурс имаат кредитобарателите што ќе понудат:

- поголемо сопствено учество во инвестицијата,
- покус рок за отплата на кредитот, и
- повисока лихвена норма.





ник во овој суд, и делото ќе се разгледа во негово отсуство.

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 348/61. (157)

#### ОКОЛИСКИ СУД ВО ГОСТИВАР

При Околинскиот суд во Гостивар е покрената оставинска постапка за расправување оставината на покојниот Јусуфи Лаче, бив. од село Скудриње, општина Маврово, околија Тетово.

Согласно со чл. 219 од Законот за наследување, се покануваат наследниците: Емина ж. на Адеми Мустафа и Руждија ж. на Мевмедов Асан да се јават при овој суд за да дадат наследничка изјава, лично или преку полномошник, во рок од една година од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“. Во противно, по истекот на рокот, ќе им се постави старател и врз основа на неговата изјава и расположивите сведенија судот ќе ја расправи оставината.

Од Околинскиот суд во Гостивар, О. бр. 6/60.

(151)

#### ОКОЛИСКИ СУД ВО КАВАДАРЦИ

Пред Сколинскиот суд во Кавадарци е покрената постапка за амортизација на чекот бр. 337231, издаден од Комуналната банка — Филијала — Кавадарци, на сума од 20.000 динари, на име Јосифова Стојанова Цвета, службеник при ГП „Кожув“ во Кавадарци.

Се поканува секој еден што има интерес да чекот не се поништи, или го притежава по било кој основ, да јави на овој суд и стави приговор против поништувањето му во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“.

Во противно, по истекот на горниот рок, чекот ќе се смета за поништен.

Од Околинскиот суд во Кавадарци, Р. бр. 1812/61

(152)

При овој суд е подигната постапка за прогласување за умрен пок. Стојановиќ Светозар, бивш од село Криволак.

Се поканува напред именованиот, доколку е во живот, како и секој што знае нешто за него да јави на овој суд или на неговиот старател Живко Спасиќ, од с. Криволак, во рок од 3 месеци од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“.

Во противно, по истекот на горниот рок, ќе се смета за докажана смртта на поменатиот, па судот ќе го прогласи за умрен.

Од Околинскиот суд во Кавадарци, Р. бр. 119/61.

(148)

#### РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИТЕ СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ

Врз основа на решението бр. 05-364/1 од 29-I-1962 год. на Одделението за општа управа на НО на општината Струга е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање под рег. бр. 20, страна 42 и 43, установата под назив: Работнички универзитет „Гуро Салај“, со седиште во

Струга. Предмет на работењето на установата е: да работи на образованието и стручното усовршување на возрасните.

Работничкиот универзитет „Гуро Салај“ во гр. Струга, како установа со самостојно финансирање е основан со решението на НО на општината Струга бр. 01-10515/1 од 23-XII-1961 година.

Орган надлежен за работите, задачите и управувањето на установата е НО на општината Струга преку својот совет за просвета, Советот на Универзитетот, како колективен орган на управувањето, и управникот на установата Чедомир Лакоски.

Р. бр. 05-364/1-61 од Одделението за општа управа на НО на општината Струга. (187)

Врз основа на решението на Одделението за стопанство и труд на Народниот одбор на општината Тетово бр. 04-4929 од 12-IV-1962 год. е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање под рег. бр. 17, свеска I, стр. 17, ред. бр. 10 следната измена: Досегашниот управник односно прв потписник на Околинската болница во Тетово Д-р Јусуф Редепи, е разрешен од должност. За потписник на болницата е овластен Д-р Борис Герасимовски, назначен со решението на Народниот одбор на Тетовска околија бр. 01-1315 од 17-III-1962 година.

Бр. 04-4929 од Одделението за стопанство на НО на општината Тетово. (644)

#### РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 167, страна 441 е запишано следното: Досегашниот директор на Сточарското стопанство „Напредок“, Андреевски М. Харитон, со решението на Народниот одбор на општината Гостивар бр. 01-302/1 од 31-I-1961 година, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За директор на стопанството со горепитираното решение е назначен инж. Христовски Јован. Тој стопанството ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со стариот регистриран потписник Милошевски Сиљан, сметано од 17-II-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 141/61. (332)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 248, страна 885 е запишано следното: Александар Денковски, досегашен шеф на комерцијалното одделение на Претпријатието за снабдување и услуги во земјоделието на големо и мало „Агротехника“ — Куманово, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За нови потписници на претпријатието се назначени следните лица: Бошко Зизовски, шеф на комерцијалното одделение, и Сречко Георгиевски, референт по механизација и хемизација. Тие претпријатието ќе го потпишуваат, задолжуваат и раз-

должуваат во границите на овластувањето со стариот регистриран потписник Доце Петрушевски, шеф на сметководството, сметано од 22-II-1961 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 155/61. (438)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 178, страна 465 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Кавадарци бр. 03-304 од 15-I-1961 година кон Трговското претпријатие на мало за промет со железарија, намештај и градежен материјал „Вишешница“ — Кавадарци се припојуваат трговските дуќани на мало за промет со текстил „Иднина“ и „Асортиман“ — Кавадарци.

Со решението на Народниот одбор на општината Кавадарци под број 03-304 од 15-I-1961 година на Трговското претпријатие на мало за промет со железарија, намештај и градежен материјал „Вишешница“, Кавадарци му е одобрено конституирањето.

Исто така со решението на Народниот одбор на општината Кавадарци бр. 03-1531 од 22-II-1961 година дејноста на претпријатието се менува и е: трговија на мало за промет со: текстил, кратка и плетена стока и конфекција, железарија и метална стока, велосипеди, машини за шиене и прибор, радиоапарати и прибор, електротехнички материјал, бои, лакови, хемикалии и прибор, стакло, порцелан и керамичка стока, кожна галантерија, алат, опрема и прибор за занаетчиство.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 265/61. (483)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 515, страна 1482 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Кале — Скопје под број 2597 од 20-III-1961 год. се одобрува на Трговското претпријатие за колонијално-прехранбени мешани стоки на големо и мало „Ангроколонијал“ — Скопје да ја обавува својата дејност усдно на погонот на големо и погонот на мало, со една пресметка и една жирс сметка, сметано од 1-I-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 211/61. (486)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 223, страна 605 е запишано следното: Досегашните потписници на Керамидната фабрика „Киро Чучук“ — Титов Велес, Ангел Николов Здравкин, директор, и Ангел Тодоров Игнов, благајник, се разрешени од должност и им престанува правото за потпишување.

За нови потписници на фабриката се назначени следните лица: Гулев Трајко, директор, назначен со решението на Народниот одбор на општината Титов Велес под бр. 2165/1 од 9-III-1961 година, и Лазо Хаџи Тонев, шофер и механичар, сметано од 15-III-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 203/61. (489)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 172, страна 459 е запишано следното: Досегашниот директор на Електричното претпријатие „Маврово“ — Гостивар, Грашевски Никола, со решението на Народниот одбор на општината Гостивар бр. 5233/1 од 12-IX-1960 година, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување. Исто така му престанува правото за потпишување и на Перо Серафимовски, пом. директор на стопанско-сметководниот сектор.

Досегашниот потписник инж. Перо Василевски, со решението на Народниот одбор на општината Гостивар бр. 7199 од 3-XI-1960 година, е назначен за директор на претпријатието, инженерот Миодрог Прохаска, главен инженер, и Владо Јаневски, шеф на стопанско-сметководниот сектор, примен со конкурс, кои претпријатието ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето со стариот регистриран потписник Крсто Буңдалески, главен книговодител, сметано од 28-III-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 236/61. (491)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 154, страна 405 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Продавницата во Гостивар на Услужно производителната кондурациска задруга „Мишка“ од Тетово, согласно со одлуката бр. 148 од 24-III-1961 година на работничкиот совет на задругата.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 229/61. (493)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 88, страна 201 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Гостивар под бр. 04-474/1 од 15-III-1961 година дејноста на Трговското претпријатие за промет со мешани стоки „Маврово“ — Гостивар, во иднина се проширува и со: производство на леб и печиво и продажба на истите.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 216/61. (494)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 388, страна 195 е запишано следното: Покрај досегашниот потписник на Шумското стопанство „Бор“ во Кавадарци инж. Јордан Лазаров, в. д. директор, стопанството ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето и новоназначените потписници: Коста Бојков, благајник, и Горѓи Јанчев, раководител на книговодството, сметано од 27-III-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 234/61. (495)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 426, страна 1156 е запишано следното: Досегашниот директор на Столарско-занаетчиската

набавно-продајна задруга „Македонија“ — Скопје Трајче Наумов, со решението на Народниот одбор на општината Кале — Скопје под бр. 165/12520 од 21-XII-1960 година, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За директор на задругата со решението на Народниот одбор на општината Кале — Скопје под бр. 772 од 22-II-1961 година, е назначен Тасе Бојациевски. Тој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со Александар Гелев, шеф на сметководството Томе Јорданов, претседател на управниот одбор, и Димитар Недев, секретар, сметано од 27-III-1961 г.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 231/61. (497)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 287, страна 837 е запишано следното: Досегашните потписници на Земјоделското стопанство „Чука“, село Сујаклари, Радослав Гиовски и шефот на сметководството Неделковски Алексо се разрешени од должност и им престанува правото за потпишување.

За нови потписници на Земјоделското стопанство „Чука“ од село Сујаклари се назначени следните лица: Гошевски Александар, в. д. директор, назначен со решението на Народниот одбор на општината Отовица под бр. 01-2364/2 од 22-XII-1960 година, и за книговодител Пановски Василев Тасе, сметано од 23-III-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 219/61. (499)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 282, страна 1079 е запишано следното: Покрај досегашниот потписник инж. Вељко Мило-сављевски, директор, на Земјоделскиот комбинат „Тетово“, Тетово, комбинатот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето и новоназначениот шеф на сметководството Стојановски Јован, сметано од 23-III-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 220/61. (501)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните е запишано следното: Поповски Ј. Мито, досегашен раководител на Занаетчишкиот дуќан — касапница со паушална пресметка „Плоча“ во село Лешок, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За нов раководител на дуќанот, со решението на Народниот одбор на општината Теарце под бр. 01-1709 од 25-II-1961 година, е назначен Диме Тимосиевски. Тој дуќанот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, сметано од 24-III-1961 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 224/61. (502)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 21-III-1961 година на страна 101, под реден бр. 2 е

запишано конституирањето на Шумско-индустрискиот комбинат од Берово, кое е извршено на 10-I-1961 година.

Конституирањето е запишано во регистарот врз основа на решението на Народниот одбор на општината Берово бр. 3953/2 од 31-XII-1960 год.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 29/61. (515)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30-III-1961 година на страна 14, под ред. бр. 4 е запишано следното: Досегашните потписници на Трговскиот дуќан Народен магазин“ од Кочани Тодор Јанев Атанасов, раководител, и Димитар Тодоров Граменов се разрешени од должност. Се овластени новите потписници Миланчо Јорданов Митев, в. д. директор, и Иван Тодоров Наков, поединечно да го претставуваат и потпишуваат дуќанот.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 45/61. (526)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 350, страна 1137 е запишано следното: Досегашните потписници на Мешовитото задружно трговско претпријатие „6 ноември“, село Богданци, и тоа: Васил Г. Пејков, в. д. директор, и Санде Г. Цишев, шеф на сметководството, се разрешени од должност и им престанува правото за потпишување.

За нови потписници на претпријатието се назначени следните лица: Бојков Атанас, директор, назначен со решението на Народниот одбор на општината Богданци под бр. 6476/1 од 24-XII-1960 година, Симова Милица, шеф на книговодството, и Петрушев Крсто, благајник — архивар, сметано од 16-I-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 39/61. (542)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 216, страна 607 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Гостивар под бр. 04-1544/1 од 16-III-1961 година фирмата на Комуналното претпријатие за одржување на јавна чистота и градско зеленило „Чистота“ во Гостивар во иднина се менува и ќе гласи: Комунално претпријатие за вршење комунални услуги „Сервис“, Гостивар.

Со горечитираното решение и дејноста на претпријатието во иднина е:

1. одржување на градски водовод и канализација и преку водоводот снабдување на градот со вода;
2. одржување на градско и вонградско зеленило (декоративно зеленило со своја продавница, правеење и одржување на паркови во и вон градот);
3. одржување хигиена во градот (чистеење на улици и чистеење на септички јами);
4. вршење молеро-фарбарски услуги и ѕидарски оправки;
5. врши тешлерски и паркетарски услуги;
6. врши лимарски услуги;

7. електро инсталатерски услуги;
8. погребни услуги и кафилиери;
9. одачарски услуги;
10. врши услуги за хемиско чистење и перење.

Досегашниот директор на претпријатието Маренко Јовановски со решението бр. 01-8120 од 23-ХЦ-1960 година е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За нов директор, со горечитираното решение, е назначен Благоја Данилоски. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со новоназначените потписници Трпе Николовски, шеф на сметководството, и Младен Дојчиновски, секретар на претпријатието, сметано од 24-III-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 225/61. (543)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 443, страна 1214 е запишано следното: Стојановски Стојан, досегашен потписник на Фабриката за компримирани гасови „Лепенец“ од Горче Петров, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За нов шеф на сметководството на Фабриката е назначен Стојановски Ратко. Тој фабриката ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со стариот потписник Јохан Аусец, директор, сметано од 7-IV-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 254/61. (545)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 243, страна 849 е запишано следното:

Согласно со решението на Народниот одбор на општината Ранковци под бр. 04-1177 од 10-IV-1961 година на Мешовитото угостителско услужно претпријатие „Славиште“ од село Ранковци, Кумановско, фирмата му се менува и во иднина ќе гласи: Мешовито трговско угостителско претпријатие „Крива Река“, село Ранковци, Кумановско.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 275/61. (549)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 243, страна 849 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Ранковци под бр. 01-1175 од 24-III-1961 година на Мешовитото угостителско услужно претпријатие „Славиште“ во село Ранковци, Кумановско, предметот на работата му се проширува во иднина и со: трговија, односно со набавка (купување) и продажба на сите видови трговски и индустриски стоки.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 274/61. (550)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 182, страна 481 е запишано следното: Досегашните потписници на Угостителското претпријатие „Валкан“ — Кавадарци и тоа: Пано Чач-

ков и Гошо Грков се разрешени од должност и им престанува правото за потпишување.

За нови потписници на претпријатието се назначени следните лица: Драги Иванов, набавувач, и Вуко Ј. Мелов, книговодител. Тие претпријатието ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето со стариот потписник Кујумчиев Герасимов Илија, директор, сметано од 8-IV-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 257/61. (551)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 46, страна 133 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Претпријатието „Градинар“ увоз-извоз, Скопје бидејќи со решението на Народниот одбор на општината Кисела Вода — Скопје под бр. 650 од 25-XI-1960 год. е фузионирано во новоформираното Претпријатие на големо „Градинар — Лоза“, Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 222/61. (563)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 20, страна 67 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Деловното здружение „Лоза“ извоз-увоз, Скопје, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината Кисела Вода — Скопје под бр. 650 од 25-XI-1960 год. е фузионирано во новоформираното Претпријатие на големо „Градинар — Лоза“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 221/61. (564)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 188, страна 497 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје под бр. 5184 од 3-VI-1960 година на Претпријатието „Макотекс“ увоз-извоз, Скопје му се проширува дејноста со внатрешен промет на големо на текстил и текстилни суровини, кожа, крзно и производи од кожа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 240/61. (565)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 131, страна 359 е запишано следното: Досегашниот раководител на Продавницата на Фабриката за чевли „Пеко“ — Тржич во Скопје Стојановски Живко е разрешен од должност. За нов раководител е назначен Јусуфов Хусеина Нездати, сметано од 3-IV-1961 година кој нема да биде потписник.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 246/61. (566)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 87, страна 251 е запишано следното: Досегашниот директор на Бирото за организација и

унапредување на трговијата и угостителството на НРМ, Скопје, Серафим Николовски е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За в.д. директор на Бирото за организација и унапредување на трговијата и угостителството на НРМ — Скопје е назначен Коце Белчев. Тој бирото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со стариот регистриран потписник Котевски Никола, шеф на сметководството, и новоназначениот книговодител Мирчевски Стефан, сметано од 5-IV-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 250/61. (567)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 412, страна 104 е запишано следното: Досегашниот потписник на Претпријатието за изработка на амбалажа, градежна столарија и мебели „Шар“, Скопје, Вангел Димитровски е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За нов потписник на претпријатието е назначен Перо Јакововски, службеник во претпријатието. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со стариот потписник Илиевски Благоја, директор, сметано од 7-IV-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 255/61. (568)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 57, страна 129 е запишано следното: Досегашниот директор на Трговското мешовито ангресистичко претпријатие „Јелак“ од Тетово Јован Спиоровски, со решението на Народниот одбор на општината Тетово бр. 01-1309/1 од 28-I-1961 год., е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За нов в.д. директор на претпријатието, со горечитираното решение, е назначен Круме Грнчаровски. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со старите потписници Ленка Кировска, шеф на сметководството, Оливера Јовановска, пом. книговодител, и Боривоје Дојовски, комерцијалиста, сметано од 4-IV-1961 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 249/61. (573)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 154, страна 405 е запишано следното: Досегашниот потписник Кирил Ефремов Петровски, технички раководител на Услужно производителната задруга „Мишка“ од Тетово, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За нов потписник на задругата е назначен Пауновски Димов Сандре, самостоен книговодител. Тој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со стариот потписник Васил Томовски, ликвидатор, сметано од 1-IV-1961 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 243/61. (574)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 225, страна 643 е запишано следното: На досегашниот потписник на Угостителскиот дуќан „Љуботен“ од Тетово со паушална пресметка Јусуф Кадри, заменик раководител, му престанува правото за потпишување поради долго боледување.

За нов потписник на дуќанот е назначен Мифтари Арун Ашим, келнер. Тој дуќанот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со стариот потписник Амет Кадри Исмени, раководител сметано од 10-IV-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 262/61. (575)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 113, страна 323 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Куманово под бр. 04-2695/1 од 24-III-1961 година се менува фирмата на Крзнарското курчиско занаетчиско претпријатие „Илинден“ — Куманово и во иднина ќе гласи: Индустриско крзнарско кожарско претпријатие „Илинден“ — Куманово.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 277/61. (578)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 18, страна 61 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Кале — Скопје бр. 2925 од 1-IV-1961 год. на Продавницата во Скопје на Трговското претпријатие за промет со житарици и фураж на мало „Банат“, Скопје, се менува седиштето од ул. „Белградска“ бр. 27 на улица „192“ до Малцинскиот театар во Скопје (круг на Битпазар).

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 268/61. (579)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 196, страна 523 е запишано следното: Досегашниот в. д. директор на Конфекционата фабрика „Македонија“ од Скопје Петровски Томе, со решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје под бр. 2374/1 од 1-III-1961 година, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За в. д. директор, со горечитираното решение на Општината Идадија — Скопје, е назначен Димитар Адковски. Тој фабриката ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со старите регистрирани потписници и тоа: Божиновска Коста Драгица, шеф на сметководството, и Петровски Борче, технички раководител, сметано од 20-III-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 210/61. (581)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 4, страна 9 е запишано следното: Досегашниот потписник на Земјоделскиот комбинат „Куманово“, Куманово, Гинцевски Николе Вранко, шеф на комерцијалната служба, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За нов потписник на Комбинатот е назначен Александар Денковски, комерцијален директор. Тој комбинатот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со старите регистрирани потписници Томислав Атанасовски, директор, и Стошевски Диме, книговодител, сметано од 11-IV-1961 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 265/61. (592)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 436, страна 1190 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Кисела Вода — Скопје под бр. 04-1174/61 од 7-III-1961 година дејноста на Трговското претпријатие за промет со огревни и градежни материјали на големо и мало „Сеча“, Скопје, во иднина се проширува и со: набавка и продажба на градежни машини, водоводни и канализациони материјали, санитарни и градежни материјали и железарија.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 256/61. (594)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 671, страна 955 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје под бр. 04-1669/1 од 7-II-1961 година е одобрено конституирањето на Угостителското претпријатие „Бристол“, Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 281/61. (595)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 396, страна 243 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Гевгелија под бр. 03-936/1 од 22-II-1961 година е одобрено конституирањето на Трговското претпријатие за снабдување „7 ноември“ — Гевгелија.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 478/61. (596)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 86, страна 247 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Дирекцијата на Југословенските железници — Скопје, бидејќи согласно со член 5 од Законот за организацијата на Југословенските железници е формирана Заедница на железничките претпријатија — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 288/61. (620)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 221, страна 627 е запишано следното: На досегашните потписници на Угостителското претпријатие на мало „Шар Планина“ во Тетово и тоа: Симо Божиновски, в. д. директор, и Јордан Николовски, замник директор, им престанува правото за потпишување.

За в. д. директор на претпријатието, со решението на Народниот одбор на општината Тетово под бр. 01-332/1 од 31-III-1961 година, е назначен Милан Војачиевски, а за шеф на сметководството Стево Стевановски. Тие претпријатието ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето, сметано од 24-IV-1961 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 295/61. (625)

### ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ

Загубениот штембил и печат на Културно-уметничкото друштво „Јени Јол“ — Скопје под назив: „Културно уметничко друштво „Јени Јол“ — Скопје, се огласуваат за неважни. (1028)

Загубените два штембила на Синдикалната подружница при Комуналното претпријатие „Градска чистота“ — Скопје под назив: „Синдикат на работниците и намештениците на комуналните претпријатија и установи — Подружница бр. — Скопје“ се огласуваат за неважни. (1177)

Загубениот округли печат на Спортското друштво „Напредок“ — Скопје под назив: „Спортско друштво „Напредок“ — Скопје“, се огласува за неважен. (1160)

Загубениот округли печат на Општинскиот дом за народно здравје (Централна амбуланта) — Горче Петров под назив: „Општински дом за народно здравје (Централна амбуланта) — Горче Петров“, се огласува за неважен. (1319)

## КОНКУРСИ

### СОВЕТОТ НА ПРИРОДОНАУЧНИОТ МУЗЕЈ ВО СКОПЈЕ

распишува

### К О Н К У Р С

за пополнување на работното место

**СМЕТКОВОДИТЕЛ** — референт III врста за раководење на Одделот економат и сметководство

Услови: Кандидатот треба да има завршено економски техникум или соодветно средно образование.

Молбите со потребните документи да се достават до архивата на музејот.

Конкурсот ќе трае 15 дена од денот на објавувањето, односно до пополнувањето на местото. (712)

**Конкурсната комисија за назначување управител на Домот за народно здравје — Куманово**

распишува

**П К О Н К У Р С**

за исполнување упразнетото работно место управител на Домот за народно здравје — Куманово

Услови: завршен медицински факултет со положен стручен испит.

Молбите таксирани со 50 динари таксени марки се поднесуваат до конкурсната комисија во рок од 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Право на конкурсот имаат сите лица што ги исполнуваат условите, а лицата што се во работен одис да достават потврда за согласност за учество на конкурсот.

Конкурсот има важност 15 дена од денот на објавувањето. (739)

**РЕПУБЛИЧКАТА ИНДУСТРИСКА КОМОРА — СКОПЈЕ**

распишува

**РЕДОВЕН КОНКУРС**

за пополнување на упразнетите места во РУДАР-СКО-ГЕОЛОШКОТО ТЕХНИЧКО УЧИЛИШТЕ во Скопје, за учебната 1962/63 година, и тоа:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Професор или наставник за македонски и руски јазик — — — — —                                | 1 |
| 2. Професор или наставник по техничко цртање, нацртна геометрија и машински елементи — — — — — | 1 |
| 3. Професор по математика — — — — —  | 1 |
| 4. Професор или наставник по физика, механика и електротехника — — — — —                       | 1 |

Услови:

Кандидатите што ќе конкурираат за горните работни места треба да имаат завршено соодветен факултет, ВПШ или соодветна виша школа.

Молбите таксирани со 50 динари државна такса се доставуваат до училиштето.

Кон молбата да се приложи:

а) кандидатите што се во работен однос:

1. препис од дипломите за образование и положен стручен испит;

2. оценувачки листови за последните три учебни години;

3. документи за движење во службата;

б) кандидатите што за прв пат стапуваат на служба:

1. сите документи по чл. 31 од Законот за јавните службеници.

Некомплетни молби не се земаат во обзир.

Конкурсот ќе трае 15 дена од денот на објавувањето.

Стан, патни и селидбени трошоци нема да се обезбедуваат. (740)

**Комисијата за службенички работи на Народниот одбор на општината Кратово — Кумановска околија**

распишува

**К О Н К У Р С**

за следните работни места:

- ДИРЕКТОР НА ЗАВОДОТ ЗА ЗАПОСЛУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ;
- РЕФЕРЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИЈА, МЕТОД И ТАКТИКА.

УСЛОВИ: Под точка 1 — правен факултет или виша управна школа; под точка 2 — завршена виша управна школа.

За работното место под точка 1 да има над 5 години служба на раководни места во управата, а за точка 2 — над 3 години служба во управата.

Молбите со куса биографија, како и документите по чл. 31 од Законот за јавните службеници да се достават до Комисијата за службенички работи на Народниот одбор на општината Кратово.

Конкурсот трае до пополнување на работните места. (742)

Врз основа на член 10 став 1 од Правилникот за работните односи на службениците и работниците на Народниот одбор на општината Дебар, Советот на работниот колектив

распишува

**К О Н К У Р С**

за пополнување работното место **СЕКРЕТАР на Народниот одбор на општината Дебар**

Услови:

1. Кандидатот да има висока стручна спрема и 5 години практика во управна струка; или

2. Со виша стручна спрема и 10 години практика во управна струка.

Личен доход по Правилникот за средствата за работа и нивната расподелба на органите на управата на НО на општината Дебар.

Молбите со потребните документи се доставуваат до Народниот одбор на општината Дебар — Конкурсна комисија.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“.

Информации секој работен ден од 12 до 14 часот или во секое работно време на телефон бр. 50. (741)

Врз основа на чл. 7 од Уредбата за работните односи и наградувањето на уметничкиот персонал, Театарскиот совет при Младинско детскиот театар — Скопје

распишува

**К О Н К У Р С**

за ангажирање на уметнички персонал и тоа:

**ПЕТ АРТИСТИ И АРТИСТКИ**

Услови: Кандидатите треба да имаат виша или средна театарска или на неа рамна училишна

спрема или пак долгогодишна практика како драмски артист-ка.

Молбите со опширна биографија за работата се примаат до 30 јуни 1962 година.

Аудицијата на кандидатите ќе се изврши од 1 до 6 јули 1962 година во просториите на театарот. (751)

**Конкурсна комисија на Државниот секретаријат за правосудна управа на Народна Република Македонија**

**распишува**

### **К О Н К У Р С**

за пополнување на стручно-соработнички места и тоа:

1. во Врховниот суд на НРМ — 2 секретари и 2 референти;
2. во Вишиот стопански суд на НРМ — 1 секретар;
3. во окружните судови: во Титов Велес и Штип по 2, а во Куманово, Тетово и Охрид по 1 судиски приправник;
4. во окружните стопански судови: во Битола, Скопје и во Штип по 2 судиски приправници;
5. во околските судови: Скопје II, Битола, Тетово, Штип, Крива Паланка, Делчево и Св. Николе по 1, а во Кочани 2 судиски приправници.

#### **У с л о в и:**

Кандидатите за секретари во Врховниот и Вишиот стопански суд треба да имаат завршен правен факултет, положен судиски или адвокатски испит, 8 години практика во суд или на други правни работи. Првенство имаат судиите на окружните и околските судови или референтите во судовите.

Кандидатите за референти во Врховниот суд треба да имаат завршен правен факултет и положен судиски или адвокатски испит. Кандидатите за судиски приправници во окружните и околските судови треба да имаат завршен правен факултет.

Основната плата по Законот за јавните службеници, а положајната плата и посебниот додаток по одлуките на Извршниот совет на НРМ.

Молбите се испраќаат по пошта,

Кон молбата се приложуваат: уверение за завршен правен факултет, документите по член 31 од Законот за јавните службеници и куса биографија, а за кандидатите што се во работен однос и согласност на старешината за назначување за премин на служба во суд.

Рок за поднесување на молбите е 15 дена по објавувањето на конкурсот.

Доколку во овој рок не се јават кандидати за сите упразнети места, конкурсот се продолжува до нивното пополнување. (749)

### **КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИТЕ РАБОТИ НА НО НА ОПШТИНАТА КУМАНОВО**

**распишува**

### **К О Н К У Р С**

за следните упразнети работни места при Народниот одбор на општината Куманово и тоа:

1. Директор на Заводот за запослување на работници и службеници при НО;
2. Началник на Одделението за стопанство при Народниот одбор на општината Куманово;
3. Началник на Одделението за комунални работи и урбанизам на Народниот одбор на општината Куманово.

#### **У С Л О В И:**

Кандидатите под точка 1 треба да имаат завршено високо или више образование.

Кандидатите под точка 2 треба да имаат завршено висока или средна стручна спрема и 8 години практика на соодветни работи.

Кандидатите под точка 3 треба да имаат завршено висока или средна стручна спрема и 8 години практика на соодветни работи.

Молбите, како и документите по чл. 31 од Законот за јавните службеници и потврди од установата каде што се наоѓаат на работа дека имаат право да конкурираат, се доставуваат до Комисијата за службенички работи на Народниот одбор на општината Куманово.

Конкурсот има важност од 2-VI-1962 година и важи 15 дена, односно до 16-VI-1962 година. (750)

### **СОДРЖИНА**

	Страна
59. Препорака за отстранување незаконитостите во работата на органите на управата во остварувањето правата на граѓаните —	221
60. Уредба за Советот за безбедност на сообраќајот на јавните патишта — — — —	222
61. Уредба за заштита од пожар на стрмните посеви и сточната храна — — — —	223
62. Уредба за продолжување со работа на Институтот за туберкулоза како научна установа — — — — — — — —	225
63. Одлука за износот на дневниците за службени патувања на јавните службеници —	225
64. Одлука за одредување парична награда за уништување на волци и лисици — —	225
65. Решение за дополнување на Решението за основање Главна ветеринарна болница —	226
66. Правилник за условите за основање музејски установи — — — — — — — —	226
67. I конкурс за давање кредити од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд во 1962 година за изградба и реконструкција на шумски комуникации, за подигање плантажи од тополи, за конверзија на шуми и за опрема — — — — — —	227